



# СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија броеј 101-11 за огласи 101-11 1-30 1-931

Среда, 26 октомври 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. XVI

Цена на овој број е 40.— дин. — Преплатата за 1960 година изнесува 2.000.— дин., а за странство 3.000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. фах 226.— Телефони: централа 26-010 и 28-417. Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619.

556.

Врз основа на точката 3а став 2 од Одлуката за минималните заштитни цени и за премиите во 1960 и 1961 година за свињи, говеда, овци и живина од определен квалитет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60 и 42/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стокониот промет и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумарство, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

## НАРЕДБА

**ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ И ЗА ПРЕМИИТЕ ВО 1960 И 1961 ГОДИНА ЗА СВИЊИ, ГОВЕДА, ОВЦИ И ЖИВИНА ОД ОПРЕДЕЛЕН КВАЛИТЕТ**

1. Земјоделските организации (земјоделски задруги, селански работни задруги, земјоделски стопанства и економии, како и други стопански организации што се занимаваат со гоеење добиток) што имаат право на премиите од точката 1 на Одлуката за минималните заштитни цени и за премиите во 1960 и 1961 година за свињи, говеда, овци и живина од определен квалитет (во натамошниот текст: Одлуката), се должни на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на земјоделството да му поднесат пријава за производството на свињи „бекон“, прима меснати свињи и меснати свињи најдоцна на три месеци пред продажбата, а за згоени јунчиња — на шест месеци пред продажбата на тој добиток.

Како гоеење на јунчиња се подразбира таква исхрана со која суштествените својства на овој добиток во поглед на тежината и квалитетот се подобруваат по определено траење на гоеењето. Траењето на ова гоеење изнесува најмалку 6 месеци.

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежан за работите на земјоделството води евиденција за пријавеното производство во смисла на ставот 1 од оваа точка. Оваа евиденција содржи податоци за денот на примената пријава, за видот и количината на пријавениот добиток, како и за називот и седиштето на подносителот на пријавата.

2. Контролата на квалитетот на добитокот предвиден во точката 1 став 4 на Одлуката ја вршат при продажбата на добитокот зоотехничари или ветеринари на сточарско-ветеринарни или сточарски односно земјоделски станици, а каде вакви станици нема зоотехничари или ветеринари на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на земјоделството. Контролата на квалитетот при колењето ја вршат овластените контролни органи при кланиците.

3. Земјоделските организации од точката 1 на оваа наредба се должни кон барањето за премија, што ѝ го поднесуваат на банката кај која имаат жиро сметка, да приложат:

1) фактури односно преписи од фактури за извршеното продавање на добиток. Во фактурата продавачите го назначуваат видот на добитокот и тежината изразена во килограми жива мера;

2) доказ дека е извршена испорака на продадениот добиток (товарен лист, отпратница и сл.);

3) потврда од органот од точката 2 на оваа наредба дека јунчињата во моментот на испораката му одговараат на пропишаниот квалитет односно дека свињите по колењето им одговараат на условите пропишани со посебните стандарди од точката 1 став 4 на Одлуката;

4) пресметка на премијата по единица мерка и за вкупната количина — според видовите на продадениот добиток.

4. Земјоделските организации од точката 1 на Одлуката за свињите за бекон, прима меснатите свињи и меснатите свињи испорачани во времето од 1 јули 1960 година до 2 август 1960 година заклучно, остваруваат разлика во височината на премијата во износ од 10 динари за 1 кг жива мера.

За свињите за бекон, прима меснатите свињи и меснатите свињи испорачани од 3 август 1960 година до денот на влегувањето во сила на оваа наредба корисниците на премиите остваруваат разлика во височината на премиите во износ од 15 динари за 1 кг жива мера.

5. Народната банка е должна пред исплатата на премиите да ја провери точноста на пресметката и потполноста на документацијата. Износот на премијата банката го одобрува во корист на жиро сметката на подносителот на барањето а на товар на сметката бр. 339569 — Премии за продаден згоен добиток.

Земјоделските задруги се должни кон барањето за исплата на премијата да ѝ поднесат на банката и налог за пренос на дел од признаениот износ на премијата (најмалку 50%) во својот фонд на основните средства.

6. Кога кон барањето за премија се прилагаат преписи на документи (фактура, потврда и сл.), подносителите на барањата се должни да го заверат преписот на тие документи. Заверката на преписот ја вршат директорот на претпријатието и шефот на сметководството односно лицата што ги застапуваат нив.

Банката може, по потреба, од подносителот на барањето за исплата на премија да бара да ја види и оригиналната документација врз основа на која се остварува премијата.

7. Земјоделските организации од точката 1 на оваа наредба се должни во своето книговодство посебно да ги искажат средствата примени на име премија.

Во книговодствената евиденција што земјоделските организации ја водат во смисла на претходниот став, мора да биде посебно искажан делот од остварената премија што земјоделските организации го пренесуваат на индивидуален производител, ако добитокот е произведен во кооперација.

Земјоделските задруги во својата книговодствена евиденција, покрај податоците од ст. 1 и 2 на оваа точка, го искажуваат посебно делот од остварената премија што се уплатува во фондот на основните средства на задругата.

8. Земјоделските организации од точката 1 на оваа наредба се должни да водат посебна евиденција за гоеењето на добитокот за кој се остваруваат премии со следните податоци:

1) датум на ставањето на грло во гоеење;

2) број на секое грло;

3) датум на испораката на згоеното грло.  
9. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јули 1960 година.

Бр. 07-24833/1  
20 октомври 1960 година  
Белград

Државен секретар  
за работите на финансиите,  
**Никола Минчев, с. р.**

557.

Врз основа на точката 10 од Одлуката за давање регрес при купувањето на вештачко гудре и средства за заштита на растенијата за погребите на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59, 28/60 и 42/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

### НАРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКО ГУДРЕ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ШУМАРСТВОТО**

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес при купувањето на вештачко гудре и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59) по точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Разликата меѓу височината на регресот определен за суперфосфат од домашно производство во точката 2 оддел а) под 1, 2 и 3 од Одлуката за давање регрес при купувањето на вештачко гудре и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59) и височината на регресот определен со точката 1 од Одлуката за измени на Одлуката за давање регрес при купувањето на вештачко гудре и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/60) корисниците на регресот од точката 1 на Одлуката ја остваруваат за купеното и преземено вештачко гудре во времето од 5 август 1959 година до денот на влегувањето во сила на оваа наредба со поднесување барање за разлика во височина на регресот до банката кај која имаат жиро сметка.

Кон барањето корисниците на регресот прилагаат спецификација на фактурите за купените и преземени количини суперфосфат од домашно производство, во која задолжително ги внесуваат следните податоци:

- 1) ознака на процентот на активна материја;
- 2) број и датум на фактурата;
- 3) количина изразена во тони;
- 4) број и датум на банчиниот извод, со назначување на вкупниот регрес што е одобрен, во кој е содржан и остварениот регрес за суперфосфат за кој се бара разлика во височина на регресот;
- 5) износ на порано остварениот регрес, износ на новиот регрес и износ на разликата.

Корисниците на регресот се должни да ѝ ги поднесат на увид на банката кај која имаат жиро сметка оригиналните фактури врз основа на кои е составена спецификацијата.

Земјоделските задруги, задружните стопански организации и земјоделските аптеки што врз основа на точката 1 под 2 на Одлуката оствариле регрес врз основа на набавните фактури во времето од 5 август 1959 година до денот на влегувањето во сила на оваа наредба и исклучително им продале и испорачале суперфосфат од домашно производство на организациите од точката 1 под 1, 3, 4, 5 и 7 од Одлуката, ја остваруваат разликата на регресот според одредбите на оваа наредба. Остварената

разлика тие се должни да им ја признаат на купувачите.“

2. Барањата за регрес според оваа наредба со кои се бара исплата на регресот за суперфосфат од домашно производство набавен од 5 август 1959 година до денот на влегувањето во сила на оваа наредба, корисниците на регресот се должни да ѝ ги поднесат на банката најдоцна до 15 декември 1960 година.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 5 август 1959 година.

Бр. 07-24831/1  
20 октомври 1960 година  
Белград

Државен секретар  
за работите на финансиите,  
**Никола Минчев, с. р.**

558.

Врз основа на точката 11 од Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59, 52/59 и 42/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

### НАРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ШУМАРСТВОТО**

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59) по точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Корисниците на регресот од точката 1 на Одлуката го остваруваат регресот за земјоделските машини и справи наведени во Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/60) врз основа на документацијата предвидена во точката 2 од оваа наредба.

Покрај оваа документација корисниците на регресот за опремата купена и преземена во времето од 5 август 1959 година до денот на влегувањето во сила на оваа наредба прилагаат писмена изјава потпишана од страна на раководителот на претпријатието и шефот на сметководството дека опремата за која се бара регрес не е отуѓена до моментот на поднесувањето на барањето за регрес.

За земјоделска опрема продадена и испорачана од 5 август до 30 септември 1959 година за која е веќе остварен регресот според точката 12 став 2 од Одлуката, корисниците на регресот остваруваат разлика меѓу регресот определен во Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58 и 30/58) и регресот определен за таа опрема со Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/60).

За земјоделската опрема наведена во точката 4 под 1, 2 и 3, точката 5 под 1, 2 и 3 и точката 6 под 2 од Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/60), купена и преземена по 30 септември 1959 година, корисниците на регресот остваруваат разлика меѓу регресот определен со одредбите на тие точки и регресот што за таа опрема се признавал

според Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59).

Корисниците на регресот ја остваруваат разликата од ст. 3 и 4 на оваа точка врз основа на спецификацијата од фактурата за купената и преземената опрема, во која задолжително ги внесуваат следните податоци:

- 1) број и датум на фактурата;
- 2) полн назив на земјоделската машина, со мерцијална ознака;
- 3) број и датум на банчиниот извод, со назначување на вкупниот регрес што бил одобрен, во кој е содржан и остварениот регрес за опремата за која се бара разлика во височината на регресот;
- 4) износ на порано остварениот регрес, износ на новиот регрес и износ на разликата.

Корисниците на регресот се должни кон спецификацијата од претходниот став да ѝ ги поднесат на банката кај која имаат жиро сметка и оригиналните фактури врз основа на кои е составена спецификацијата.“

2. Барањата за регрес според оваа наредба со кои се бара исплата на регресот за земјоделска опрема набавена во времето од 5 август 1959 година до денот на влегувањето во сила на оваа наредба, корисниците на регресот се должни да ѝ ги поднесат на банката најдоцна до 15 декември 1960 година.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 5 август 1959 година.

Бр. 07-24832/1  
20 октомври 1960 година  
Белград

Државен секретар  
за работите на финансиите,  
Никола Минчев, с. р.

559.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за продажните цени на тутунот и на тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

### НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПУРИ И ТУТУН ЗА ЦВАКАЊЕ

1. Продажните цени за сите видови пури и тутун за цвакање во иднина ќе се формираат слободно, според условите на пазарот.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат: точката 1 став 2 од Наредбата за определување продажната цена на тутунот за цвакање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/57), точката 1 под б) од Решението за определување продажните цени на новите видови цигариња и цигари („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58) и точката 1 под б) и алинејата 3 од одредбата под в) на Наредбата за продажните цени за одделни видови цигариња, цигари и тутун („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/58).

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 6040/1  
19 октомври 1960 година  
Белград

Државен секретар  
за работите на стоковниот  
промет,  
Марјан Бреџел, с. р.

560.

Врз основа на точката 1а став 1 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 22/56, 6/58, 23/58, 14/59 и 40/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

### НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 45/57, 50/57, 52/57, 4/58, 6/58, 9/58, 11/58, 13/58, 14/58, 17/58, 19/58, 23/58, 29/58, 31/58, 40/58, 42/58, 45/58, 49/58, 9/59, 12/59, 15/59, 30/59, 31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 51/59, 2/60, 7/60, 9/60, 17/60, 20/60, 21/60, 23/60, 25/60, 28/60, 31/60, 32/60 и 36/60) во точката I оддел Б во гранката 115 — Металургија на обоени метали, по текстот на редниот број 18 се додава нов текст под редниот број 19, кој гласи:

„19. Руда на хром — — — — — 1,20“.

2. Во точката I оддел Б во гранката 120 — Хемиска индустрија, текстовите на редните броеви 7 и 21 се менуваат и гласат:

„7. Разни соли:

а) алуминиум флуорид — — — — — 1,00

б) други соли нигде не споменати\*) — 1,50

21. Производи од преработката на животински отпадоци:

а) желатин\*\*), кожено и коскено тут-  
кало — — — — — 2,00

б) фото-желатин — — — — — 1,50

в) друго — — — — — 2,00%

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на увоз склучени од тој ден.

П. бр. 1916  
22 октомври 1960 година  
Белград

Претседател  
на Комитетот  
за надворешна трговија,  
Сереј Крајгер, с. р.

561.

Врз основа на точката 1а став 1 од Одлуката за пресметување на разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 22/56, 6/58, 23/58, 14/59 и 40/60) и членот 2 став 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 6/58), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 2 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

### НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА СО СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ ИЛИ СЕ УВЕЗУВААТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ПРОТИВРЕДНОСТА

1. Во Наредбата за постапката со стоките што се извезуваат или се увезуваат без плаќање на противредноста („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58

№ 42/58) во точката 5 став 1 на крајот на текстот под 4 точката се заменува со точка и записка, и по тоа се додава нов текст под 5, кој гласи:

„5) резервни делови и прибор што се потребни за извршување на обврските од гаранциите дадени на странските купувачи при извозот на финални производи на моторната индустрија, електроиндустријата, металопреработувачката индустрија и машиноградбата, со тоа што вредноста на овие резервни делови и прибор не смее да ја премине височината од 3% од вредноста на стоките за кои се наменети.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 1918  
17 октомври 1960 година  
Белград

Претседател  
на Комитетот за надворешна трговија,  
**Сергеј Крајгер, с. р.**

562.

Врз основа на чл. 11 и 16 од Законот за печатот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/46 и 105/48), сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА КАЛЕНДАРОТ „СВЕЧАНИК-КАЛЕНДАР ЗА 1961 ГОДИНУ СА ВЕРСКОМ ЧИТАНКОМ“

Се забранува внесувањето и растурањето во Федеративна Народна Република Југославија на календарот „Свечаник-календар за 1961 година са верском читанком“, печатен во Минхен, поради написите објавени во него.

Бр. 1058  
14 октомври 1960 година  
Белград

Државен секретар  
за внатрешни работи,  
**Светислав Стефановиќ, с. р.**

563.

Врз основа на точката 2 став 1 од Одлуката за минималните заштитни цени и за премиите во 1960 и 1961 година за свињи, говеда, овци и живина од определен квалитет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60 и 42/60), Дирекцијата за исхрана издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО КЕ ОТКУПУВААТ ГОВЕДА, СВИЊИ, ОВЦИ И ЖИВИНА ПО МИНИМАЛНИТЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ ВО 1960 И 1961 ГОДИНА

1. Се определуваат следните стопански организации кои, во смисла на Одлуката за минималните заштитни цени и за премиите во 1960 и 1961 година за свињи, говеда, овци и живина од определен квалитет, ќе откупуваат говеда, свињи, овци и живина на определено подрачје, и тоа:

- а) говеда:
  - 1) „Агроекспорт“ експорт-импорт, Белград, на подрачјето на НР Србија;
  - 2) „Вајда-експорт“, Загреб, на подрачјето на НР Хрватска;
  - 3) „Словенија — Живинопроект“, Љубљана, на подрачјето на НР Словенија;

4) „Зеленгора“, претпријатие за промет на добиток, Сараево, на подрачјето на НР Босна и Херцеговина;

5) „Стокопроект“ експорт-импорт, Скопје, на подрачјето на НР Македонија;

6) „Морача-експорт“, Титоград, на подрачјето на НР Црна Гора;

7) „Косово-експорт“, индустрија на месо, меснати производи и конзерви со ладилница, Косово Поле, на подрачјето на Автономна Косовско-Метохиска Област;

8) свињи и овци:

1) Месокомбинатот „Београд“, индустрија на сувомеснати производи, меснати конзерви, живина и јајца, Земун, на подрачјето на околицата Белград освен општината Сопот, и на околицата Сремска Митровица општини: Стара Пазова и Инђија;

2) Београдската кланица, Белград, на подрачјето на околицата Панчево општини: Опово, Ковачица, Ковин и Панчево;

3) „Митрос“, индустриска кланица и фабрика на конзерви, Сремска Митровица, на подрачјето на околицата Сремска Митровица освен општините: Инђија, Шид и Стара Пазова;

4) „Шапчанка“, прехранбена индустрија со ладилница, Шабац, на подрачјето на околицата Шабац;

5) „Бек“, фабрика на бекон и конзерви, Зрењанин, на подрачјето на околицата Зрењанин општини: Зрењанин, Сечањ, Нови Бечеј, Перлез и Житиште;

6) „Пик“, прехранбена индустрија, Кикинда, на подрачјето на околицата Зрењанин општини: Кикинда и Нова Црња;

7) „Чока“, фабрика на салама и конзерви, Чока, на подрачјето на околицата Зрењанин општини: Чока и Нови Кнежевац и на околицата Суботица општини: Ада и Кањижа;

8) „Врбас“, индустриско-прехранбен комбинат, Врбас, на подрачјето на околицата Нови Сад, на околицата Сомбор општини: Кула и Озаци и на околицата Суботица општина Мали Игoš;

9) „29 Новембар“, индустрија на месо и конзерви, Суботица, на подрачјето на околицата Суботица, освен општините: Ада, Кањижа и Мали Игoš и на околицата Сомбор освен општините Кула и Озаци;

10) „Банат“, творница на сувомеснати стоки и конзерви, Банатски Карловац, на подрачјето на околицата Панчево општини: Алибунар, Бела Црква, Пландиште, Улма и Вршац;

11) „Срем“, сувомесната индустрија, Шид, на подрачјето на околицата Сремска Митровица општина Шид и околицата Винковци освен општината Дреновци;

12) „Јухор“ експорт, индустрија на меснати производи и конзерви, Светозарево, на подрачјето на околицата Светозарево;

13) Фабрика на конзерви „Црвена звезда“, Крагуевац, на подрачјето на околицата Крагуевац освен општината Аранѓеловац, на околицата Краљево, околицата Чачак и околицата Титово Ужице;

14) Комбинатот на прехранбена индустрија „22 Јули“, Крушевац, на подрачјето на околицата Крушевац, околицата Ниш освен општината Куршумлија, околицата Врање и околицата Лесковац освен општината Медвеѓа;

15) Индустриската кланица „7 Јули“, Младеновац, на подрачјето на околицата Смедерево општина Младеновац, на околицата Белград општина Сопот, на околицата Крагуевац општина Аранѓеловац и на околицата Ваљево;

16) Месокомбинатот „Србија — 10 Октобар“ експорт, Велика Плана, на подрачјето на околицата Смедерево општини: Азања, Велика Плана, Смедерска Паланка и Сараорци;

17) „Мил“, месната индустрија, Пожаревац, на подрачјето на околицата Пожаревац и на околицата Смедерево општини: Смедерево, Колари и Мала Крсна;

18) Индустриската кланица, ладилница и фабрика на конзерви „Тимок“, Заечар, на подрачјето на околицата Заечар;

19) „Косово-експорт“, индустрија на месо, меснати производи и конзерви со ладилница, Косово Поле, на подрачјето на Автономна Косовско-Метохиска Област, на околицата Ниш општина Куршумлија и на околицата Лесковац општина Медвега;

20) Земјоделско-индустриски комбинат „Беље“, Меце, на подрачјето на околиците: Осиек, Нашице и Славонски Брод;

21) „Съеме“, претпријатие за промет, производство и преработка на земјоделски и прехранбени производи, Сесвете, на подрачјето на околиците: Загреб, Вировитица, Славонска Пожега, Нова Градишка, Дарувар, Кутина, Бјеловар, Копривница, Крижевци, Чаковец, Вараждин и Крапина;

22) „Гавриловиќ“, месната индустрија, Петриња, на другото подрачје на НР Хрватска;

23) „Помурка“, товарна месних izdelkov, Мурска Собота, на подрачјето на околицата Мурска Собота;

24) Товарна месних izdelkov, Марибор, на подрачјето на околицата Марибор;

25) „Емона“ меснине и конзерве, Залог — Љубљана, на подрачјето на околиците: Љубљана, Крањ, Ново Место и Цеље;

26) Товарна месних izdelkov, Постојна, на подрачјето на околиците: Копер и Горица;

27) Индустриската кланица и ладилница, Брчко, на подрачјето на околиците: Брчко, Тузла, Добој и на околицата Винковци општина Дреновци;

28) „Жик“ ладилница и кланица, Сараево, на другото подрачје на НР Босна и Херцеговина;

29) „Моша Пијаде“, прехранбен комбинат, Струмица, на подрачјето на околицата Струмица;

30) Индустриската кланица со ладилник, Скопје, на другото подрачје на НР Македонија;

31) Кланица, Титоград, на подрачјето на НР Црна гора;

в) живина:

1) Месокомбинатот „Србија — 10 Октобар“ експорт, Велика Плана, на подрачјето на потесна Србија;

2) „Југопродукт“ експорт-импорт, Зрењанин, на подрачјето на околиците: Зрењанин и Панчево;

3) „29 Новембар“, индустрија на месо и конзерви, Суботица, на другото подрачје на АП Војводина;

4) Земјоделско-индустрискиот комбинат „Беље“, Меце, на подрачјето на околиците Осиек и Нашице;

5) „Съеме“, претпријатие за промет, производство и преработка на земјоделски и прехранбени производи, Сесвете, на другото подрачје на НР Хрватска;

6) „Перутнина“, Птуј, на подрачјето на НР Словенија;

7) Индустриската кланица и ладилница, Брчко, на подрачјето на НР Босна и Херцеговина;

8) „Моша Пијаде“, прехранбен комбинат, Струмица, на подрачјето на околицата Струмица;

9) Индустриската кланица со ладилник, Скопје, на другото подрачје на НР Македонија;

10) „Косово-експорт“, индустрија на месо, меснати производи и конзерви со ладилница, Косово Поле, на подрачјето на Автономна Косовско-Метохиска Област.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на стопанските организации што ќе откупуваат говеда, свињи, овци и живина по минималните заштитни цени во 1959 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/59).

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2992/1

19 октомври 1960 година  
Белград

Директор  
на Дирекцијата за исхрана,  
Гуро Узелац, с. р.

564.

Врз основа на членот 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Електрични уреди за моторни возила.

Фарови за надворешна монтажа — JUS N.P.2.051

Електрични уреди за моторни возила.

Зацврстување на фаровите — — JUS N.P.2.056

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди се применуваат од 1 декември 1960 година.

Бр. 14-4409/1

13 октомври 1960 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

565.

Врз основа на членот 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Керамички кондензатори тип I.

Општи технички прописи — — — JUS N.R.2.301

Поларизирани електролитни кондензатори со алуминиумски електроди. Општи технички прописи — — JUS N.R.2.501

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1961 година.

Бр. 15-4587

21 октомври 1960 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

566.

Врз основа на членот 4 став 4 точка 1 под а) на Законот за превозот на железниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/57 и 48/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со сојузниот Државен секретаријат за работите на стокониот промет, Генералната дирекција на Југословенските железници донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ**

1. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници, Дел 2 — Опште одредбе о рачунању возарине, која важи од 1 август 1958 година членот 31 се менува и гласи:

„Члан 31.

Експлозивне материје и предмети и предмети напуњени експлозивним материјама (разред Ia и Ib ПОМ-а)

За експлозивне материје и предмете и предмете напуњене експлозивним материјама позиции 3501, 3503 и 7102 к. р. ако се према одредбама ПОМ-а могу примати на превоз као денчане пошиљке, возарина се рачуна по одредбама за денчане пошиљке за стварну тежину, но најмање за 2 000 кг.“

2. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници, Дел 4 — Класификација робе, која важи од 1 јануари 1960 година главата 35 се менува и гласи:

„Глава 35. — Експлозивне материје и предмети, предмети напуњени експлозивним материјама, средства за паљење, ватрометни и слични предмети (разред Ia, Ib, Ic ПОМ-а)

3501 Експлозивне материје и предмети наведени у разреду Ia ПОМ-а, уколико је према одредбама ПОМ-а превоз железницом допуштен — — — — — 1

*Возарина се рачуна за двоструку тежину*

3502\*) Амонал,  
амонал-камниктит,  
астралит,  
динамон,  
донарит,  
камниктит,  
метан-камниктит,  
метанит А,  
прашкasti камниктит,  
прашкasti витезит,  
титанит — — — — — 1

\*) Експлозивни ове позиции не потпадају под одредбе ПОМ-а, али приликом предаје на превоз пошиљалац се мора придржавати одредаба наведених у примедби уз број набрајања 12 ивичног броја 21 разреда I ПОМ-а.

3503 Предмети напуњени експлозивним материјама наведеним у разреду Ib ПОМ-а, осим муниције сваке врсте, ако је превоз тих предмета железницом допуштен — — 1

*Возарина се рачуна за двоструку тежину*

3504 Средства за паљење, ватрометни и слични предмети наведени у разреду Ic ПОМ-а 1\*

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува по истекот на 15 дена од денот на објавувањето.

ГДЈЖ бр. 4508/60  
12 октомври 1960 година  
Белград

Генерална дирекција на Југословенските железници

Претседател  
Генерален директор, на Управниот одбор,  
Војин Николиќ, с. р. Петар Стошиќ, с. р.

567.

Врз основа на точката 8 од Одлуката за службената облека на персоналот на цивилното воздухопловство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56) и членот 18 оддел II од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со Државниот секретаријат за работите на народната одбрана, со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, Управата за цивилно воздухопловство пропишува

**УПАТСТВО****ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА КРОЈОТ, БОЈАТА И ОЗНАКИТЕ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА ПЕРСОНАЛОТ НА ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО**

1. Во Упатството за кројот, бојата и ознаките на службената облека на персоналот на цивилното воздухопловство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/59) точката 12 се менува и гласи:

„12. Блуската на летната службена облека по кројот е иста како и блуската на зимската службена облека (точка 4).“

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 09-1697  
13 октомври 1960 година  
Белград

Директор  
на Управата за цивилно  
воздухопловство,  
Батриќ Јовановиќ, с. р.

568.

Врз основа на членот 86 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60 и 19/60) и точ. 1, 2 и 3 од Наредбата за договорањето за цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на земјоделско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ постигнаа

**ДОГОВОР****ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕБЕЛИ И МЕСНАТИ СВИЊИ**

1. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на земјоделско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната

надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ на состанокот одржан на 29 септември 1960 година во Сојузот на трговските комори на Југославија се договорија да го укинат Договорот за највисоките цени за дебели и меснати свињи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58, 52/58 и 15/60).

2. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-3661/1

29 септември 1960 година

Белград

За Сојузот на трговските  
комори на Југославија,  
Претседател,  
**Тодор Вујасиновиќ**, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Општиот закон за факултетите и универзитетите (пречистен текст), објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/60, се поткраднала прешка та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ФАКУЛТЕТИТЕ И УНИВЕРЗИТЕТИТЕ

(пречистен текст)

Во членот 40 недостига ставот 2, кој гласи:

„Со одлука на факултетскиот совет може по исклучок да се задржи во редовна служба, со негова согласност, наставник што наполнил 70 години живот, ако е тоа од посебен интерес за наставата.“

Од Сојузната народна скупштина, 20 октомври 1960 година, во Белград.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 27 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ ПОТСЕКРЕТАР ВО КОМИТЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста на државен потсекретар во Комитетот за надворешна трговија др Владимир Велебит, поради заминување на друга должноста.

Б. бр. 64

15 октомври 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател.

Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) во врска со членот 30 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) и со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ЗА РАБОТИТЕ НА СТОКОВНИОТ ПРОМЕТ НА ФНРЈ

За помошник на државниот секретар за работите на стоковниот промет на ФНРЈ се назначува Гуро Узелац, досегашен директор на Дирекцијата за исхрана.

Б. бр. 65

15 октомври 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Александар Ранковиќ, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 39 од 24 септември 1960 година објавува: **Решение** за ставање под заштита на државата на група од 16 дабови лужњаци (*Quercus pedunculata*) во оселото Драговец кај „Камена Куприја“.

Во бројот 40 од 1 октомври 1960 година објавува:

**Договор** за престанок на важноста на договорените цени на јатнињата за колење од производството на 1960 година, грозјето и оревите од родот на 1960 година, по кои ќе се купуваат од индивидуалните земјоделски производители;

**Исправка** на Решението за определување на бројот и за избирање на членовите на Универзитетскиот совет и факултетските совети на Универзитетот во Белград и на Универзитетот во Нови Сад.

Во бројот 41 од 8 октомври 1960 година објавува:

**Наредба** за определување на трошоците за производство на брашно (мељарина), на трошоците на прометот (трговијата) на големо за жито, брашно и храна за добиток од индустриско потекло.

Во бројот 42 од 15 октомври 1960 година објавува:

**Уредба** за основавање во Крагуевац на оддели од Економскиот и Машинскиот факултет на Универзитетот во Белград;

**Одлука** за привременото одложување на запишувањето на вонредните студенти на Медицинскиот и Стоматолошкиот факултет на Универзитетот во Белград;

**Одлука** за измени и дополненија на Одлуката за условите под кои се врши намалување на катастарскиот приход од земјиште поради намалување на приносот поради елементарни непогоди, растениски болести и штетници или други вонредни настани;

**Договор** за измена на договорената цена за сува слива по која таа ќе се купува од индивидуални производители и за престанок на важењето на договорената цена за ракија од сливи.

Во бројот 43 од 22 октомври 1960 година објавува:

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Државниот секретаријат за стоковен промет;

**Решение** за разрешување и именување на Советот на Институтот за сточарство во Белград;

**Правилник** за измени на Правилникот за организацијата и работата на Управата за инвестиции на НР Србија;

**Правилник** за измена на Правилникот за организацијата и работата на Геодетската управа на НР Србија.

### НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

Во бројот 37 од 14 септември 1960 година објавуваат:

**Решение** за основавање Ветеринарна станица Муќ.

Во бројот 38 од 21 септември 1960 година немаат службен дел.

Во бројот 39 од 28 септември 1960 година објавуваат:

**Одлука** за изборот на членовите што ги избира Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска за овеучилишниот совет на Свеучилиштето во Загреб;

**Одлука** за дополнење на Одлуката за изборот на членови што ги избира Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска за факултетските совети на Свеучилиштето во Загреб.

### УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 30 од 15 септември 1960 година и во бројот 31 од 22 септември 1960 година објавува само одлуки на народните одбори.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 23 од 31 август 1960 година објавува:

**Уредба** за основавање Управа за имотно-правни работи во состав на Државниот секретаријат за работите на финансиите на НР Црна Гора;

**Уредба** за измена и дополнење на Уредбата за организацијата и работата на Заводот за унапредување на школството на НР Црна Гора;

**Уредба** за основавање Земјоделски институт во Титоград како научна установа;

**Уредба** за основавање Земјоделско училиште во Биело Поље;

**Уредба** за основавање Економско училиште во Пљевља;

**Уредба** за основавање Станица за јадрани култури во Бар како научна установа;

**Уредба** за основавање Станица за рибарство во Титоград како научна установа;

**Одлука** за измени и дополненија на Одлуката за определување потесниот градежен реон на населбата од градски карактер Петровац;

**Одлука** за издвојување на општините Бар и Улцињ од подрачјето на Заводот за просветно-педагошка служба Титоград;

**Одлука** за измени и дополненија на Одлуката за определување на потесниот градежен реон на населбата од градски карактер Свети Стефан со Милочер;

**Одлука** за измени и дополненија на Одлуката за определување на потесниот градежен реон на населбата од градски карактер Будва;

**Решение** за измена и дополнење на Решението за определување на местата во кои условите на животот и работата се исклучително тешки за наставниот и воспитниот персонал;

**Исправка** на Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители.

### СОДРЖИНА :

Страна

|  |     |
|--|-----|
| 556. Наредба за примена на Одлуката за минималните заштитни цени и за премиите во 1960 и 1961 година за свињи, говеда, овци и живина од определен квалитет   | 769 |
| 557. Наредба за дополненија на Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес при купувањето на вештачко ѓубре и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство и шумарството | 770 |
| 558. Наредба за дополненија на Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството                            | 770 |
| 559. Наредба за престанок на важењето на определените малопродажни цени за пури и тутун за цвакање   | 771 |
| 560. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги  | 771 |
| 561. Наредба за дополнење на Наредбата за постапката со стоките што се извезуваат или се увезуваат без плаќање на противвредноста  | 771 |
| 562. Решение за забрана на внесувањето на календарот „Свечаник-календар за 1961 година са верском читанком“  | 772 |
| 563. Наредба за определување стопанските организации што ќе откупуваат говеда, свињи, овци и живина по минималните заштитни цени во 1960 и 1961 година   | 772 |
| 564. Решение за југословенските стандарди за електрични уреди на моторните возила  | 773 |
| 565. Решение за југословенските стандарди за составни делови на електронски уреди  | 773 |
| 566. Решение за измени на Тарифата за превоз на стоки на пругите на Југословенските железници  | 774 |
| 567. Упатство за измена на Упатството за кројот, бојата и ознаките на службената облека на персоналот на цивилното воздухопловство   | 774 |
| 568. Договор за укинување на Договорот за највисоките цени за дебели и меснати свињи   | 774 |
| Исправка на Општиот закон за факултетите и универзитетите (пречистен текст)  | 775 |

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“ Белград, Краљевика Марка 9. Пошт. Факс 226.  
— Директор и одговорен уредник Радован Вукановиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9. —  
Печат на Белградскиот графички завод, Белград